



Πιστοποιητικό Υγείας/ ВΕΤΕΡΙΝΑΡНО-ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ/ Health Certificate

Για το θερμικά επεξεργασμένο γάλα, προϊόντα με βάση θερμικά επεξεργασμένο γάλα ή προϊόντα με βάση το γάλα που παρασκευάστηκαν από θερμικά επεξεργασμένο γάλα από τρίτες χώρες ή τμήματα τρίτων χωρών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 6 Μέρος 7 Στήλη Β, για την αποστολή στην Π.Γ.Δ.Μ./ За термички третирано млеко, за термички третирани производи од млеко или производи од млеко добиени од термички третирано млеко од трети земји и делови од трети земји наведени во Прилог 6 Дел 7 колона Ц, за увоз во F.Y.R.O.M./ For heat-treated milk, heat-treated milk-based products or milk based products made from heat-treated milk from third countries or parts of third countries included in Annex 6 Part 7 column B, for dispatch to F.Y.R.O.M./

Χώρα/ Земја/ Country Πιστοποιητικό Υγείας προς Π.Γ.Δ.Μ./ Ветеринарно здравствен сертификат за F.Y.R.O.M./ Health Certificate to F.Y.R.O.M.

Μέρος Ι: Στοιχεία της παρτίδας που αποστέλλεται/ Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Αποστολέας/ Испраќач/ Consignor Όνομα/ Име/ Name Διεύθυνση/ Адреса/ Address Τ.Κ./ Postal code/ Поштенски број Τηλέφωνο/ Τел./ Tel.			I.2. Αριθμός πιστοποιητικού/ Референтен број на сертификатот/ Certificate reference number			I.2.a			
	I.5. Παραλήπτης/ Примач/ Consignee Όνομα/ Име/Name Διεύθυνση/ Адреса/ Address Τ.Κ./ Поштенски број/ Postal code Τηλέφωνο/ Τел./ Tel.			I.3. Κεντρική Αρχή/ Централен Надлежен Орган/ Central Competent Authority			I.4. Τοπική Αρχή/ Локален Надлежен Орган/ Local Competent Authority			
	I.7. Χώρα προέλευσης/ Земја на потекло/ Country of origin ⁽²⁾		Κωδ. ISO/ ИСО код/ ISO code	I.8. Περιοχή προέλευσης/ Подрачје на потекло/ Region of origin		Κωδ./ Код/ Code	I.9. Χώρα προορισμού/ Земја на дестинација/ Country of destination	Κωδ. ISO/ ИСО код/ ISO code	I.10. Περιοχή προορισμού/ Подрачје на дестинација/ Region of destination	Κωδ./ Код/ Code
	GREECE		GR				F.Y.R.O.M.	MK		
	I.11. Τόπος προέλευσης/ Место на потекло/ Place of origin Όνομα/ Име/ Name Αριθμός Έγκρισης/ Број на одобрение/ Approval number Διεύθυνση/ Адреса/ Address			I.12.						
	I.13. Τόπος φόρτωσης/ Место на натовар/ Place of loading			I.14. Ημερομηνία αναχώρησης/ Дата на поаѓање/ Date of departure						
	I.15. Μέσα μεταφοράς/ Средства за транспорт/ Means of transport ^{(3) (4)} Αεροπλάνο/ Авион/ Πλοίο/ Брод/ Τρένο/ Железнички вагон/ Airplane <input type="checkbox"/> Ship <input type="checkbox"/> Railway wagon <input type="checkbox"/> Οδικό όχημα/ Средство за патен сообраќај/ Road vehicle <input type="checkbox"/> Άλλο/ Other/ Другο <input type="checkbox"/>			I.16. Σημείο εισόδου στην Π.Γ.Δ.Μ./ Влезен ВИМ на ГП во F.Y.R.O.M./ Entry BIP in F.Y.R.O.M.						
	I.18. Περιγραφή εμπορεύματος/ Опис на стоката/ Description of commodity ⁽³⁾			I.19. Κωδικός ΣΟ/ Код на стоката (ΧС код)/ Commodity code (HS code)						
	I.21. Θερμοκρασία προϊόντος/ Температура на производот/ Temperature of the product ⁽⁴⁾			Περιβάλλοντος/ Собна/ Ambient <input type="checkbox"/>	Ψύξη/ Разладено/ Chilled <input type="checkbox"/>	Κατάψυξη/ Сμρзнато/ Frozen <input type="checkbox"/>	I.22. Αριθμός μονάδων συσκευασίας/ Број на пакувања/ Number of packages			
	I.23. Αριθμός εμπορευματοκιβωτίου/Αριθμός σφραγίδα/ Идентификација на контејнерот/Број на пломба/ Identification of container/Seal number ⁽⁵⁾			I.24. Είδος συσκευασίας/ Вид на пакување/ Type of packaging						
I.25. Πιστοποιημένα εμπορεύματα/ Πρακтите се наменети за/ Commodities certified for:			Ανθρώπινη κατανάλωση/ Исхрана на луѓе/ Human consumption <input type="checkbox"/>	Παραγωγή ζωοτροφών/ Исхрана на животни/ Animal feeding stuff <input type="checkbox"/>	Περαιτέρω επεξεργασία/ Понатамошна преработка/ Further process <input type="checkbox"/>	Τεχνική χρήση/ Техничка употреба/ Technical use <input type="checkbox"/>	Άλλο/ Другο/ Other <input type="checkbox"/>			
I.26.			I.27. Για εισαγωγή ή είσοδο στην Π.Γ.Δ.Μ./ За увоз или влез во F.Y.R.O.M./ For import or admission into F.Y.R.O.M.							
I.28. Ταυτοποίηση των εμπορευμάτων/ Идентификација на стоките/ Identification of the commodities			Είδη (Επιστημονική ονομασία)/ Видови (Научно име)/ Species (Scientific name)	Φύση εμπορεύματος/ Природа на стоката/ Nature of commodity	Είδος επεξεργασίας/ Тип на обработка/ Treatment type	Αριθμός έγκρισης εγκατάστασης/ Οдобрен број на објектот/ Approval number of the establishment	Αριθμός μονάδων συσκευασίας/ Број на пакувања/ Number of packages	Καθαρό βάρος/ Нето тежина/ Net weight	Αριθμός παρτίδας/ Сериски број/ Batch number	
					Ψυκτικός θάλαμος/ Ладилник/ Cold store					

II. Υγειονομικές πληροφορίες/ Информации за здравствената состојба/ Health information**II.1 Βεβαίωση υγείας ζώων/ Потврда за здравствена состојба на животните/ Animal health attestation**

Ο υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος βεβαιώνει:/
 Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, со ова потврдувам:/
 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify:


II.1.1 ότι το [θερμικά επεξεργασμένο γάλα]/[προϊόν με βάση το γάλα]⁽⁴⁾ που κατασκευάζεται από [θερμικά επεξεργασμένο γάλα]/[προϊόν με βάση θερμικά επεξεργασμένο γάλα]⁽⁴⁾ που περιγράφεται ανωτέρω έχει ληφθεί από ζώα:/
 дека [термички третираното млеко]/[млечни производи]⁽⁴⁾ добиени од [термички обработено млеко]/[термички обработени млечни производи]⁽⁴⁾ опишани погоре е добиено од животни:/
 that the [heat-treated milk]/[milk-based product]⁽⁴⁾ made from [heat-treated milk]/[heat-treated milk-based product]⁽⁴⁾ described above has been obtained from animals:

- a) που τελούν υπό τον έλεγχο της επίσημης κτηνιατρικής υπηρεσίας./
 кои се под контрола на надлежната ветеринарна служба./
 under the control of the official veterinary service
- b) βρίσκονται σε χώρα/περιοχή που είναι απαλλαγμένη από αφθώδη πυρετό και πανώλη των βοοειδών για τουλάχιστον 12 μήνες και στις οποίες δεν πραγματοποιήθηκε εμβολιασμός κατά του αφθώδους πυρετού για τουλάχιστον 12 μήνες./
 кои биле во земја или регион слободен од Шап и лигавка и Чума кај говеда најмалку во последните 12 месеци и каде не е извршена вакцинација против болеста Шап и лигавка во последните 12 месеци./
 which were in a country or region that has been free of foot-and-mouth disease and of rinderpest for at least 12 months, and where vaccination against foot-and-mouth disease has not been carried out for at least 12 months,
- c) ανήκουν σε εκμεταλλεύσεις που δεν υπόκεινται σε περιορισμούς λόγω αφθώδους πυρετού ή πανώλους των βοοειδών και/припаѓаат на одгледувалишта кои не се под забрана заради Шап и лигавка или Чума кај говеда, и/
 belonging to holdings which were not under restrictions due to foot-and-mouth disease or rinderpest, and
- d) υπόκεινται σε τακτικές κτηνιατρικές επιθεωρήσεις για να διασφαλίζεται ότι πληρούν τους υγειονομικούς όρους που προβλέπει ο νόμος για την κτηνιατρική υγεία (Επίσημη εφημερίδα της Π.Γ.Δ.Μ. αρ. 113/2007) ή/και ισοδύναμη νομοθεσία με το Παράρτημα III Τμήμα ΙΧ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004/
 се субјект на редовна ветеринарна инспекциска контрола од страна на ветеринарни инспектори со која се утврдува исполнетоста на условите за здравствена заштита на животните наведени во Законот за ветеринарно здравство (Службен весник на F.Y.R.O.M Бр. 113/2007) односно еквивалентниот Анекс III, Глава IX од Регулацивата 853/2004/EE3:/
 subject to regular veterinary inspectors inspections to ensure that they satisfy the animal health conditions laid down in Law on veterinary health (Official journal of F.Y.R.O.M No. 113/2007) and/or equivalent in Annex III Section IX of Regulation 853/2004/EEC;

II.1.2 ότι είμαι εξοικειωμένος με τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου του νόμου για την κτηνιατρική υγεία ή/και ισοδύναμη νομοθεσία με το παράρτημα III τμήμα ΙΧ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004/
 дека сум запознаен со условите за здравствена заштита од Законот за ветеринарно здравство односно еквивалентната Регулацива 853/2004/EE3:/
 that I am familiar with the animal health requirements of Law on veterinary health and/or equivalent Regulation 853/2004/EEC.

III. Επίσημη σφραγίδα και υπογραφή/ Службен печат и потпис/ Official stamp and signature

Έγινε στη/ Изработено во/ Done at.....στις/ на/ on.....



.....
 (Υπογραφή του επίσημου κτηνίατρου)/
 (Потпис на официјалниот ветеринар)/
 (Signature of official veterinarian)⁽⁵⁾

.....
 Όνομα με κεφαλαία γράμματα, ιδιότητα και τίτλος/
 (Име со печатни букви, квалификација и звање)/
 (Name in capital letters, qualifications and title)

IV. Βεβαίωση Δημόσιας Υγείας/ Здравствена потврда/ Public Health attestation

Ο υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος βεβαιώνει:/
 Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, со ова потврдувам:/
 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify:

IV.1 ότι το [θερμικά επεξεργασμένο γάλα]/[προϊόν με βάση το γάλα]⁽⁴⁾ που κατασκευάζεται από [θερμικά επεξεργασμένο γάλα]/[προϊόν με βάση θερμικά επεξεργασμένο γάλα]⁽⁴⁾ που περιγράφεται ανωτέρω:/
 дека [термички третираното млеко]/[млечни производи]⁽⁴⁾ добиени од [термички обработено млеко]/[термички обработени млечни производи]⁽⁴⁾ опишани погоре:/
 that the [heat-treated milk]/[milk-based product]⁽⁴⁾ made from [heat-treated milk]/[heat-treated milk-based product]⁽⁴⁾ described above:

- a) έχει παρασκευασθεί από ωπό γάλα:/ е добиено од сирово млеко:/ was manufactured from raw milk:
- (i) δεν περιέχει κατάλοιπα αντιμικροβιακών ουσιών που υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται στο νόμο περί κτηνιατρικής δημόσιας υγείας (Επίσημη εφημερίδα της Π.Γ.Δ.Μ. αρ. 114/2007) ή/και ισοδύναμη νομοθεσία με τα Παράρτηματα I και III του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 όπως τροποποιήθηκε, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των σχεδίων παρακολούθησης τουλάχιστον ισοδύναμα με εκείνα που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004/ дека не содржи, во согласност со наодите на плановите за мониторинг еквивалентни на оние наведени во Регулацивата 853/2004/EE3 резидуи на анти-микробни субстанции над дозволените граници наведени во Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на F.Y.R.O.M. 114/2007) односно еквивалентните Анекс I и III од Регулацивата на Советот (EE3) Бр. 2377/90, со последните измени;/
 not, according to the findings of monitoring plans at least equivalent to those provided for in Regulation 853/2004/EEC, contain residues of anti-microbial substances in excess of the limits laid down in Law on veterinary public health (Official journal of F.Y.R.O.M. No. 114/2007) and/or equivalent Annexes I and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90, as amended;


Χώρα/ Земја/ Country	Αριθμός πιστοποιητικού/ Референтен број на сертификатот/ Certificate reference number
(ii)	<p>ден περιέχει κατάλοιπα φυτοφαρμάκων που υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στο νόμο περί κτηνιατρικής δημόσιας υγείας ή/και ισοδύναμη νομοθεσία με το Παραρτήμα II της Οδηγία 86/363/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των σχεδίων παρακολούθησης τουλάχιστον ισοδύναμα με εκείνα που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004/ дека не содржи, во согласност со наодите на плановите за мониторинг еквивалентни на оние наведени во Регулацијата 853/2004/ΕΕЗ, резидуи на пестициди над дозволеният максимум наведен во Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентниот Анекс II од Директивата на Советот Бр. 86/363/ΕΕЗ со последните измени;/ does not, according to the findings of monitoring plans at least equivalent to those provided for in Law on veterinary public health and/or equivalent Regulation 853/2004/EEC, contain pesticide residues in excess of the maximum levels laid down in Annex II to Council Directive 86/363/EEC, as amended;</p>
(iii)	<p>ден περιέχει προσμειξεις που υπερβαίνουν τα μέγιστα όρια ανοχής που καθορίζονται στον κοινοτικό κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 2(3) του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 315/93, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των σχεδίων παρακολούθησης τουλάχιστον ισοδύναμα με εκείνα που προβλέπονται στο νόμο περί κτηνιατρικής δημόσιας υγείας και/ή ισοδύναμη νομοθεσία με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004/ дека не содржи, во согласност со наодите на плановите за мониторинг еквивалентни на оние наведени во Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентната Регулацијата 853/2004/ΕΕЗ, контаминенти над дозволеният максимум наведен во Листата на Заедницата како што е наведено во Член 2 (3) од Директивата на Советот(ΕΕΚ) Бр. 315/93;/ does not, according to the findings of monitoring plans at least equivalent to those provided for in Law on veterinary public health and/or equivalent Regulation 853/2004/EEC, contain contaminants in excess of the maximum tolerances laid down in the Community list provided for in Article 2 (3) of Council Regulation (EEC) No 315/93;</p>
(iv)	<p>προέρχεται από καταχωρημένες και ελεγμένες μονάδες που πληρούν τις προδιαγραφές υγιεινής που προβλέπονται στο νόμο περί κτηνιατρικής δημόσιας υγείας και/ή ισοδύναμη νομοθεσία με το Παράρτημα III Τμήμα IX του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004/ доаѓа од регистрирани и контролирани одгледувалишта кои ги исполнуват хигиенските услови наведени во Закон за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентната Глава II на Анекс А од Регулацијата 853/2004/ΕΕЗ;/ which comes from registered and checked holdings meeting the conditions of hygiene laid down in Law on veterinary public health and/or equivalent Chapter II of Annex A to Regulation 853/2004/EEC;</p>
(v)	<p>το οποίο έχει παρασκευασθεί, συλλεχθεί, ψυχθεί, αποθηκευθεί και μεταφερθεί σύμφωνα με τους ειδικούς υγειονομικούς όρους που προβλέπονται στο νόμο περί κτηνιατρικής δημόσιας υγείας και/ή ισοδύναμη νομοθεσία με το Παράρτημα III Τμήμα IX του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004/ е добиено, собрано, изладени, складирано и транспортирано согласно со посебните хигиенски услови наведени во Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентната Анекс III Глава IX од Регулацијата бр.853/2004/ΕΕЗ;/ which was obtained, collected, cooled, stored and transported in accordance with the specific hygiene conditions laid down in Law on veterinary public health and/or equivalent Annex III Section IX of Regulation 853/2004/EEC;</p>
(vi)	<p>το οποίο πληροί τις προδιαγραφές για παθογόνους μικροοργανισμούς και σωματικά κύτταρα που ορίζονται στο νόμο για την κτηνιατρική υγεία ή/και ισοδύναμη νομοθεσία με το Παράρτημα III Τμήμα IX του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004/ ги исполнува стандардите за број на микроорганизми исоматски клетки наведени во Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентната Анекс III Глава IX од Регулацијата бр. 853/2004/ΕΕЗ;/ which meets the plate and somatic cell count standards laid down in Law on veterinary public health and/or equivalent Annex III Section IX of Regulation 853/2004/EEC</p>
(vii)	<p>το οποίο έχει συλλεχθεί και τυποποιηθεί, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους που ορίζονται στο νόμο περί κτηνιατρικής δημόσιας υγείας και/ή ισοδύναμη νομοθεσία με το Παράρτημα III Τμήμα IX του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004/ било собрано и стандардизирано, доколку е можно, во согласност со хигиенските услови наведени во Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентните Анекс III Глава IX од Регулацијата бр.853/2004/ΕΕЗ;/ which was collected and standardized, where necessary, in accordance with the hygiene conditions laid down in Law on veterinary public health and/or equivalent Annex III Section IX of Regulation 853/2004/EEC;</p>
b)	<p>προέρχεται από εγκατάσταση επεξεργασίας που παρέχει ισοδύναμες εγγυήσεις με εκείνες που προβλέπονται στο νόμο περί κτηνιατρικής δημόσιας υγείας και/ή ισοδύναμη νομοθεσία με το Παράρτημα III Τμήμα IX του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 που εμφανίζεται στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων για εξαγωγές προς την Π.Γ.Δ.Μ. και η οποία υπόκειται σε έλεγχο από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την κτηνιατρική δημόσια υγεία και/ή ισοδύναμη νομοθεσία με το Παράρτημα III Τμήμα IX του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004/ доаѓаат од преработувачки објекти кои нудат еквивалентни гаранции на оние пропишани во Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентните Анекс III Глава IX од Регулацијата бр.853/2004/ΕΕЗ наведени на листата на одобрени објекти за извоз во F.Y.R.O.M. и кои се под надзор на надлежниот орган согласно со одредбите во Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентните Анекс III Глава IX од Регулацијата бр.853/2004/ΕΕЗ;/ comes from a processing establishment offering equivalent guarantees to those laid down in Law on veterinary public health and/or equivalent Annex III Section IX of Regulation 853/2004/EEC shown on the list of establishments authorized to export to the F.Y.R.O.M. and which is subject to supervision by the competent authority in accordance with the provisions of Law on veterinary public health and/or equivalent Annex III Section IX of Regulation 853/2004/EEC;</p>
c)	<p>έχει υφαστεί θερμική επεξεργασία κατά την παρασκευή σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις του νόμου για την κτηνιατρική δημόσια υγεία και/ή ισοδύναμη νομοθεσία με το Παράρτημα III Τμήμα IX του Κανονισμού 853/2004/ биле термички обработено за време на производството согласно со посебните барања од Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентните Анекс III Глава IX од Регулацијата бр.853/2004/ΕΕЗ;/ has undergone heat treatment during manufacture in accordance with the specific requirements of Law on veterinary public health and/or equivalent Annex III Section IX of Regulation 853/2004/EEC;</p>
d)	<p>ανταποκρίνεται στα σχετικά μικροβιολογικά κριτήρια που ορίζονται στο νόμο περί κτηνιατρικής δημόσιας υγείας και/ή ισοδύναμη νομοθεσία με το Παράρτημα III Τμήμα IX του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004/ ги исполнуваат важечките микробиолошки критериуми пропишани во Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентните Анекс III Глава IX од Регулацијата бр.853/2004/ΕΕЗ;/ meets the relevant microbiological criteria laid down in Law on veterinary public health and/or equivalent Annex III Section IX of Regulation 853/2004/EEC;</p>

- e) έχει συσκευασθεί σε πρώτη και δεύτερη συσκευασία σύμφωνα με το νόμο περί κτηνιατρικής δημόσιας υγείας και/ή ισοδύναμη νομοθεσία με το Παράρτημα III Τμήμα IX του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και/ биле завиткани и запакувани согласно со Закон за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентите Анекс III Глава IX од Регулативата бр.853/2004/ΕΕЗ, и/ has been wrapped and packaged in accordance with Law on veterinary public health and/or equivalent Annex III Section IX of Regulation 853/2004/EEC, and
- f) έχει αποθηκευθεί και μεταφερθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου για την κτηνιατρική δημόσια υγεία και/ή ισοδύναμη νομοθεσία με το Παράρτημα III Τμήμα IX του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004/ биле складирани и транспортирани согласно со барањата во Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентната Анекс III Глава IX од Регулативата бр.853/2004/ΕΕЗ;/ was stored and transported in accordance with the requirements of Law on veterinary public health and/or equivalent Annex III Section IX of Regulation 853/2004/EEC;
- g) έχει μεταφερθεί, κατά περίπτωση, σε βυτία όπως ορίζεται στο νόμο περί κτηνιατρικής δημόσιας υγείας και/ή ισοδύναμη νομοθεσία με τον Κανονισμό 853/2004/ биле транспортирани, каде е применливо, во резервоари наведени во Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентниот Член 16 став (2) од Регулативата бр.853/2004/ΕΕЗ;/ was transported, where appropriate, in tanks as described in Law on veterinary public health and/or equivalent Article 16 (2) of Regulation 853/2004/EEC;

IV.2 ότι γνωρίζω τις διατάξεις που περιέχονται στο νόμο περί κτηνιατρικής δημόσιας υγείας και/ή ισοδύναμη νομοθεσία με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004/, τα Παράρτηματα I και III του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90, Παράρτημα II της Οδηγίας 86/363/ΕΟΚ και του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 315/93./ дека сум запознаен со одредбите содржани во Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентната Регулатива бр.853/2004/ΕΕΚ, Анекс I и III од Регулативата (ΕΕЗ) Бр. 2377/90, Анекс II од Директивата 86/363/ΕΕЗ и Регулативата (ΕΕЗ) Бр. 315/93/ that I am aware of the provisions contained in Law on veterinary public health and/or equivalent Regulation 853/2004/EEC, Annexes I and III to Regulation (EEC) No 2377/90, Annex II to Directive 86/363/EEC and Regulation (EEC) No 315/93.

V. **Επίσημη σφραγίδα και υπογραφή/ Службен печат и потпис/ Official stamp and signature**

Έγινε στην/ Изработено во/ Done at.....στις/ на/ on.....



(Υπογραφή του επίσημου κτηνίατρου)/
(Потпис на официјалниот ветеринар)/
(Signature of official veterinarian)⁽⁵⁾

Όνομα με κεφαλαία γράμματα, ιδιότητα και τίτλος/
(Име со големи букви, квалификација и звање)/
(Name in capital letters, qualifications and title)

Σημειώσεις/
Notes:/
Забелешка:

- (¹) Εκδίδεται από την αρμόδια αρχή/ Издадено од надлежен орган./ Issued by the competent authority
- (²) Χώρα και кодικός ISO της περιοχής όπως αναφέρεται στην εθνική νομοθεσία στον τομέα της κτηνιατρικής υγείας ή ισοδύναμη νομοθεσία με το Παράρτημα I της Απόφασης 2004/438/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε τελευταία)./ Земја и ИСО код на територијата наведена во соодветните национални прописи од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентниот Анекс I од Одлуката 2004/438/ΕЗ (со последните измени)./ Country and ISO code of the territory as appearing in the appropriate national legislation form the field of veterinary health or the equivalent Annex I to Decision 2004/438/EC (as last amended).
- (³) Ο αριθμός καταχώρισης(-ων) κυκλοφορίας του σιδηροδρομικού βαγονιού ή του φορτηγού και το όνομα του πλοίου θα πρέπει να δοθεί κατά περίπτωση. Εάν είναι γνωστό, ο αριθμός πτήσης του αεροπλάνου. Σε περίπτωση μεταφοράς σε εμπορευματοκιβώτια ή κιβώτια, ο συνολικός αριθμός, οι αριθμοί καταχώρισης και σφραγίδας, εάν υπάρχουν, θα πρέπει να αναφέρονται στο πλαίσιο αναφοράς I.23./ Број на регистрација на патничко транспортно средство или железнички вагон или име на бродот. Доколку е познато бројот на лет на леталото.Во случај на транспорт со контејнери или кутии, вкупниот број, нивната регистрација и број на печат, доколку ги имаат, треба да бидат наведени во точка I.23./ The registration number(s) of rail-wagon or lorry and the name of the ship should be given as appropriate. If known, the flight number of the aircraft. In case of transport in containers or boxes, the total number, their registration and seal numbers, if present, should be indicated under point I.23.
- (⁴) Συμπληρώστε όπου ενδείκνυται/ Заокружи доколку е потребно./ Keep as appropriate.
- (⁵) Το χρώμα της υπογραφής πρέπει να είναι διαφορετικό από αυτό της εκτύπωσης. Το ίδιο ισχύει για τις σφραγίδες, με εξαίρεση τις ανάγλυφες σφραγίδες ή τα υδατογραφήματα./ Бојата на потписот треба да биде различна од бојата во која е испечатен образецот. Истите правила се применуваат и за печат освен за сув и воден печат./ The color of the signature shall be different to that of the printing. The same rule applies to stamps other than those embossed or watermark.